



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издања и огласи 605-3-291-2

Среда, 12 февруари 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 6

ГОД. XXV

Цена на овој број е 1.20 динари. — Претплата за 1969 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Поштенски факс 228 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671.

68.

Врз основа на членот 45 став 7 од Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 26/68, 30/68, 40/68 и 48/68) и членот 15 став 2 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68 и 55/68), во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/68) во членот 39 по ставот 2 се додаваат шест нови ставови, кои гласат:

„Како продавачи на големо од точката 2 на забелешката кон тар. број 2 од Тарифата на сојузниот данок на промет се сметаат и преработувачите на кафе кога кафето им го продаваат на продавачи на мало (на трговијата на мало), на угостителските организации или другите крајни потрошувачи, во кој случај данокот го пресметуваат по стопата определена за видот на производот што го продаваат.

Како производи на кои се плаќа данок на промет според тар. број 166 од Тарифата на сојузниот данок на промет се подразбираат производите означени со шифрите 062 и 073 од Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија, објавена во издание на Сојузниот завод за статистика од 1964 година: обична чоколада, млечна чоколада, чоколада во прав, десертна чоколада, чоколаден прелив, полнета чоколада, чоколадни десерти, како и зашеќерен какао-прав.

Во производите од овој тарифен број спаѓаат и следните прехранбени производи — бонбони: тврди бонбони, тврди полнети бонбони, свилени бонбони, свилени полнети бонбони, драже-бонбони, карамели, желе-производи, фондан-бонбони, гумени бонбони (вклучувајќи ја тука и гумата за цваќање), шеќерни фигури, компримати и пастили, лакриц-бонбони, пенеисти производи, ликерни бонбони, марципан-производи, персипан-производи, нугат-производи, грилаж (крокант) — производи, други шеќерни производи што се третираат како бонбони, како и слаткарските производи: локум, тан (кетен) — алва и бела алва.

Данок се плаќа и на сирупи бојосани и ароматизирани од шифрата 062-02-2, како и на ароматизирани и бојосани шеќери (ванилин-шеќер, ванила-шеќер и др.).

Во производите од тар. број 166 на Тарифата не спаѓаат производите од овошје: џем, мармелад, пек-мез, компот, кандирано (вшеќерено) овошје, овошни сокови, концентрирани овошни сокови, овошни сирупи, освежителни овошни напивки, концентрати

на овошен сок во прав, сушено овошје, сушено овошје во прав, овошно желе, овошно сирење, каша од овошје и слично.

Во производите од тар. број 166 на Тарифата не спаѓаат ниту производите од скроб, брашно како ниту кондиторските и други фини пекарски производи (кекс, наполитанки, слатки инт.).“

Член 2

Во членот 42 се додава нов став 2, кој гласи:

„Како трајно жаречки печки на јаглен од членот 8 точка 14 на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, се подразбираат специјално конструирани печки чија основна карактеристика е еднаш да се запалат и во текот на повеќе часови непрекинато да зрачат топлина. Другите печки конструирани за класично согорување на јаглен (калеви печки, печки обложени со шамот инт.) спаѓаат во производите од тар. број 1 на Тарифата.“

Член 3

Во членот 49 по ставот 4 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Масло за горење специјално — марина, произведено за погон на рибарски бродови можат, под условите од точката 9 под а) на тар. број 10 од Тарифата на сојузниот данок на промет, да набавуваат од производителски односно трговски организации на големо исклучително работните организации на морското рибарство само за погон на рибарски бродови.

Како градска топлана од точката 9 под б) на тар. број 10 од Тарифата на сојузниот данок на промет се подразбира посебен објект со постројки, уреди и опрема, па и кога е изграден така што покрај основниот производ — топлотна енергија за загревање на станови, блокови на станбени згради и др., да произведува и електрична енергија.“

Член 4

Во членот 62 по ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„На начинот утврден со овој член стопанските организации на градежништвото и градежното занаетчиство што склучиле писмен договор со индивидуален занаетчија на градежничкото занаетчиство за изведување одделни градежни работи на градежен објект, можат да му даваат на тој занаетчија за изведување на тие работи потребен градежен материјал без пресметување и плаќање данок на промет на стоки на мало. При тоа, овие организации се должни претходно за секој вид работи да го утврдат нормативот на потрошокот на материјалите и нормативот на работната сила, во границите на важечките просечни норми во градежништвото. Овие нормативи се утврдуваат според позициите на работите. Врз основа на така утврдените нормативи на материјалот според количините по позициите на работите се изработува норматив на вкупната количина и на видот на градежниот материјал што му се дава на занаетчијата. Ако во текот на изведувањето на работите на занаетчијата му е дадено повеќе материјали по вид или количина отколку што е утврдено со нормативите, стопанската организација е должна на тој материјал покрај сојуз-

ниот да пресмета и уплати уште и републички и општински данок на промет на стоки на мало. Стопанската организација е должна да организира и контрола на потрошокот на материјалот даден без данок на занаетчијата, а особено контрола дали дадениот материјал е навистина сиот и употребен при изведувањето на договорените работи, па ако се утврди дека тоа не е случај, должна е на тој материјал да пресмета и уплати сојузен, републички и општински данок на промет на стоки на мало.

Со нормативите на работната сила се утврдува потребниот број на норма-часови по одделните категории на стручноста на работниците, а во согласност со рокот на траењето на договорените работи се утврдува и потребниот број на работници според стручноста. Стопанската организација може врз основа на тие нормативи на работната сила, без пресметување и плаќање данок на промет на стоки на мало, да му дава потребен градежен материјал на занаетчија само ако бројот на работниците според нормативот за одделна позиција и вид работи не го надминува максимумот кој според важечките прописи е утврден за дејноста на односниот занаетчија. Ако бројот на работниците утврден со нормативот на работната сила за одделен вид работи по одделни позиции го надминува тој максимум, стопанската организација може на занаетчијата да му дава потребен градежен материјал за изведување на договорените работи само со пресметување и плаќање на данокот на промет на стоки на мало.“

Член 5

Во членот 67 се додава нов став 1, кој гласи:

„Ослободувањето од плаќање данок на опремата предвидена во членот 11 ст. 1, 3 и 5 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет се однесува само на опремата што се води во евиденцијата на основните средства на работната организација и за која е обезбедена пропишаната документација за набавката во смисла на членот 10 на тој закон, на средствата на личната заштита при работата и на личната заштитна опрема, на противпожарните автомобили и приколки и на другите противпожарни возила, противпожарни пумпи и прескалки, противпожарни скали, апарати за гасење пожар, разни противпожарни уреди и прибор, апарати за сигнализација на пожар, алат од сите видови и медицински уреди и инструменти, — па и кога не спаѓаат во основните средства.“

Досегашните ст. 1 до 6 стануваат ст. 2 до 7.

Член 6

Во членот 68 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Согласно со членот 67 став 1 од овој правилник, како опрема од членот 11 став 1 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет која под пропишаните услови е изземена од плаќање данок се сметаат во објектите за самоуслужување во трговијата и угостителството — и пултовите со разладни уреди за држење прехранбени производи и храна, дозери и други уреди за подготвување, издавање и пакување на храна и други производи.“

Досегашните ст. 2 до 6 стануваат ст. 3 до 7.

Член 7

Во членот 69 став 1 под зборовите: „776-1 Кујнски садови, алати и справи“ се додават зборовите: „776-2 Сервисни садови и прибор“.

Член 8

Во членот 78 по ставот 3 се додаваат три нови става, кои гласат:

„На повторен промет на увозни патнички, товарни и други моторни возила, во смисла на точката 4 од забелешката кон тар. број 6 на Тарифата на сојузниот данок на промет даночен обврзаник е купувачот, кој е должен данокот да го плати во општината во која е живеалиштето на продавачот.

Данок се плаќа на секој промет на тие моторни возила што ќе го извршат граѓани непосредно, преку посредник или на друг начин, во рок од две години од денот на увозот односно од денот на цариненето на истите, според даночната основица утврдена според точката 4 од забелешката кон тар. број 6 на Тарифата. Надлежниот општински орган врши регистрација на возилото на име на купувачот само ако овој поднесе доказ дека возилото го купил и ѝ го платил во динари на домашна стопанска организација што се занимава со промет на такви возила, или ако поднесе доказ дека од моментот на увозот односно цариненето па до денот на купувањето изминале повеќе од две години, или поднесе доказ дека на повторниот промет на тоа возило платил данок во местото на живеењето на продавачот. Како патничко и друго моторно возило од тар. број 6 точка 4 од забелешката се смета и моторното возило што се продава како хаварисано, оштетено или на друг сличен начин декларирано, освен кога е во прашање неупотребливо возило што ѝ се продава на производителска стопанска организација како суровина за преработка или како таква суровина му се продава на трговско претпријатие за промет на индустриски отпадоци.

Како увозно моторно возило од ставот 4 на овој член се подразбираат моторните возила од странско производство, па и кога граѓаните ги увезуваат во делови.

Продажбата на моторни возила произведени во Југославија што ја вршат за девизи домашни работни организации не се смета како промет на увозни моторни возила, ниту повторен промет на такви возила подлежи на плаќање данок според точката 4 на забелешката кон тар. број 6 од Тарифата. Данок според точката 4 на забелешката кон тар. број 6 од Тарифата не се плаќа ниту на повторен промет на странски возила купени во Југославија за динари од домашна работна организација што се занимава со промет на такви возила.“

Член 9

Во членот 84 се додава нов став 2, кој гласи:

„Како работи на увоз на стоки на чија разлика во цената се применува соодветната стопа на данокот на надоместоци за вршење надворешнотрговски работи според точката 3 на тар. број 17 од Тарифата на сојузниот данок на промет, се подразбираат и работите на увоз на стоки кои како регистрирани увозници ќе ги остварат стоковните куќи, други трговски организации и регистрирани деловни здруженија на тие организации.“

Член 10

Во членот 86 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„При утврдувањето на даночната основица кај работите на извоз во земји со кои се склучени спогодби за плаќање по пат на клиринг, не се пресметува износот уплатен во корист на посебната сметка за изедначување на цените по извозот и увозот установен со договорот или со договор на заинтересираните работни организации во рамките на Сојузната стопанска комора.“

Член 11

Во членот 90 став 1 во точката 1 зборовите: „осигурувањето на стоките во транспорт,“ се бришат. Во точката 2 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Судските трошоци и такси не влегуваат во вонредните приходи, ниту можат да се одбијат од тие приходи.“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во даночната основица од тар. број 17 на Тарифата на сојузниот данок на промет не влегуваат осигурувањето на стоките во транспорт, каматата на кредитот и надоместокот за банкарски услуги и работи што за сметка на комитетот ќе ги плати комисионерот како увозник на стоките.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 12

По членот 90 се додава нов член 90а, кој гласи:
„Делот на средствата од доходот издвоен според завршната сметка за изминатата година кој според ставот 2 точка 1 од забелешката кон тар. број 17 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет не влегува во даночната основица претставува износ кој со распределбата на тој доход е внесен во деловниот фонд и кој се користи: за финансирање односно исплата на ануитети во врска со инвестиционите вложувања во сопствени и заеднички капацитети за производство, одржување и чување на стоки наменети за извоз; за основање и одржување на надворешнотрговска мрежа во странство за вршење работи на извоз; за изградба во Југославија објекти наменети за зголемување на прометот на странци и за вложувања за реклама во странство во врска со работите на извозот.“

Како капацитет за производство, одржување и чување на стоки наменети за извоз се подразбира градежен објект со вградени уреди, постројки и опрема.

Како доказ за намената на објектот за производство односно за одржување и чување на стоките наменети за извоз служат податоците во инвестиционата програма за изградбата на тој објект.

Ако со инвестиционата програма е предвидена мешовита намена (т.е. за производство или складирање на стоки наменети за извоз и за складирање стоки од увоз), во надостиг на други несомнителни докази за намената ќе се смета дека е наменет за извоз оној дел на тој објект што ѝ одговара на сразмерата на прометот по извозот во однос на вкупниот промет на даночниот обврзник по извозот и увозот остварен во годината во која се вршат инвестиционите вложувања. Во таа сразмера се утврдува делот на деловниот фонд издвоен за изградбата на тој објект, со кој се намалува даночната основица.

Како инвестиционо вложување за основање и одржување на надворешнотрговската мрежа во странство (претставништва, застапништва, складови и сл.), се подразбираат издатоците за градежните објекти, уреди, опрема, мебел и друг инвентар, што се водат како основни средства на даночниот обврзник.

Како заедничко инвестиционо вложување се подразбираат издатоците извршени за изградба на заеднички објекти од ставот 1 на овој член што се финансираат на товар на делот на доходот внесен во деловниот фонд за изминатата година.

Како вложувања за реклама во странство се подразбираат издатоците за штандови на саеми и изложби во странство, издатоците за постојани реклами во странство, како и други издатоци за реклами и рекламни кампањи во странство, што се вршат според посебни одлуки на работничкиот совет на извозникот.

Како објекти наменети за зголемување на прометот на странци се подразбираат хотелите за сместување и исхрана на странски туристи, со придружните објекти и опрема што мораат да ги имаат според важечките прописи односно узанси.

За периодот од 1 ноември до 31 декември 1968 година од даночната основица можат да се одбијат 2/12 од износот што би се добил со примена на одредбите од овој член за целата 1968 година.

Член 13

Во членот 93 став 2 на крајот се додаваат зборовите: „и според посебен договор со кој на застапникот му се одобрува посебен надоместок за вршење сервисна служба и услуги или за вршење работи на држење консигнационен лагер“.

Член 14

Членот 94 се менува и гласи:

„Како вршење на банкарски работи се подразбира вршењето на работи што во смисла на Законот за банките и кредитните работи се сметаат како банкарски работи.“

Како даночни обврзници според тар. број 19 од Тарифата на сојузниот данок на промет не се сметаат работните организации кои во работите од ставот 1 на овој член се појавуваат како комитенти.

Како пасивни камати што се одбиваат од даночната основица од тар. број 19 на Тарифата се подразбираат каматите што даночниот обврзник ги плаќа на средствата што ги дава на кредит (камата на штедни влогови, на депозити, на добиени кредити, на издавање обврзници и благајнички записи и др.).

Даночната основица според ставот 2 на тар. број 19 од Тарифата ја сочинува делот на приходот на банката што ѝ припаѓа на работната заедница на банката (член 86 од Законот за банките и кредитните работи).

Пресметувањето и плаќањето на данокот според ставот 2 на тар. број 19 од Тарифата се врши од 31 октомври 1968 година. Како даночен обврзник на данок според ставот 1 на тар. број 19 од Тарифата се смета и Народната банка на Југославија, но само за надоместоците остварени од вршење кредитни и други банкарски работи според Законот за банките и кредитните работи.

Посебниот данок од тар. број 19 став 2 на Тарифата не се применува на надоместоците што Народната банка на Југославија ги остварува по работите што ѝ се со Законот за Народната банка на Југославија ставени во задача (чл. 14 до 40 од Законот за Народната банка на Југославија).

Данокот според тар. број 19 од Тарифата не се применува на приходите од надоместоците што Службата на општественото книговодство ќе ги оствари со вршење на услуги и работи од членот 84 од Законот за Службата на општественото книговодство.“

Член 15

Членот 95 се менува и гласи:

„Работните организации, освен банките, се обврзници на данок според ставот 1 на тар. број 19 од Тарифата на сојузниот данок на промет само на надоместоците што ќе ги остварат со давање кредити во пари и со вршење на менувачки работи.“

Даночната основица при вршење на работите од ставот 1 на овој член ја сочинува:

1) при вршење на кредитни работи — разликата во износот помеѓу каматата што давачот на кредитот ја плаќа на средствата што ги дава и каматата што давачот на кредитот ја наплатува по основ на кредитот што го дал.

Како камата што давачот на кредитот ја плаќа на средствата што ги дава се подразбира:

а) ако средствата се даваат од позајмени средства — камата според која давачот на кредитот ги прибавил тие средства (од банка или од друга организација);

б) ако средствата се даваат од деловниот или од други фондови на работната организација што го дава кредитот — каматата што давачот на кредитот ја плаќа врз основа на законските прописи (камата на фондовите во стопанството и сл.);

2) при вршење на менувачки работи — износот на провизијата и на друг надоместок наплатен од странки со вршење на тие работи.“

Член 16

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-1694/1

23 јануари 1969 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Јанко Смоле, с. р.

69.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за посебниот Основен контен план и посебните образци на билансот за осигурителните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/69), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Осигурителните организации го водат своето книговодство според Законот за книговодството на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68), и Основниот контен план за осигурителните организации, кој е составен дел на Одлуката за посебниот Основен контен план и посебните образци на билансот за осигурителните организации.

2. Со ова упатство се пропишува содржината само на оние контата на кои се евидентираат состојбите и движењата на средствата на осигурувањето и резултатите на работењето со средствата на осигурувањето.

На контата на кои се евидентираат состојбите и движењата на деловните средства и резултатите на работењето со тие средства, се применува Упатството за содржината на одделните контата во Основниот контен план за работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/68), ако со ова упатство не е определено поинаку.

3. Осигурителните организации вршат самостојно расчленување на пропишаните задолжителни контата на аналитичките контата. Податоците за синтетичките контата осигурителните организации ги обезбедуваат на начинот што ѝ одговара на техниката што ја применуваат во книговодството.

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И ОДДЕЛНИТЕ КОНТА

Класа 0: Основни средства, средства на фондот на станбените згради, средства на заедничката потрошувачка и средства на резервите

4. На контата од групата 06 — Средства на почетните резерви на сигурноста, се водат паричните средства и пласманите на почетните резерви на сигурноста на осигурителните организации, во согласност со Законот за условите за основање и работење на осигурителните заводи и заводите за реосигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/67).

На контото 060 — Парични средства на почетните резерви на сигурноста на осигурувањето на животот, се водат паричните средства на почетните резерви на сигурноста на осигурувањето на животот, што осигурителните заводи ги обезбедуваат за вршење на дејноста на осигурувањето на животот.

На контото 061 — Парични средства на почетните резерви на сигурноста на другите осигурувања, се водат паричните средства на почетните резерви на сигурноста на другите осигурувања, што осигурителните заводи ги обезбедуваат за вршење на дејноста на другите видови осигурувања.

На контото 062 — Парични средства на почетните резерви на сигурноста на реосигурувањето, се водат паричните средства на почетните резерви на сигурноста на реосигурувањето, што заводите за реосигурување ги обезбедуваат за вршење на дејноста на реосигурувањето.

На контото 065 — Пласмани од средствата на почетните резерви на сигурноста на осигурувањето на животот и на контото 066 — Пласмани од средствата на почетните резерви на сигурноста на другите осигурувања, се водат пласманите на средствата на почетните резерви на сигурноста согласно со законските прописи.

5. На контата од групата 07 — Средства на резервите на осигурувањето, се водат паричните

средства и пласманите на математичката резерва и на резервите на сигурноста на осигурителните организации.

На контото 070 — Парични средства на математичката резерва на осигурувањето на животот, се водат паричните средства на математичката резерва на осигурувањето на животот на осигурителните заводи, што се наоѓаат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство (во понатамошниот текст: Службата).

На контото 071 — Парични средства на резервата на сигурноста на осигурувањето на животот, се водат паричните средства на резервата на сигурноста на осигурувањето на животот на осигурителните заводи, што се наоѓаат на посебна сметка кај Службата.

На контото 072 — Парични средства на резервата на сигурноста на другите осигурувања, се водат паричните средства на резервата на сигурноста на другите видови осигурувања на осигурителните заводи, што се наоѓаат на посебна сметка кај Службата.

На контото 073 — Парични средства на резервата на сигурноста на реосигурувањето, се водат паричните средства на резервата на сигурноста на реосигурувањето на заводите за реосигурување, што се наоѓаат на посебна сметка кај Службата.

На контото 074 — Парични средства на посебната резерва на сигурноста за штети од земјотрес, се водат паричните средства на посебната резерва на сигурноста за штети од земјотрес, што се наоѓаат на посебна сметка кај Службата. Тие средства ги води осигурителната организација кај која се наоѓаат тие согласно одредбите од Законот за задолжително опфаќање на ризикот од земјотрес во оделни видови осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67).

На контата 075, 076, 077, 078 и 079, се водат пласманите на средствата на резервите на осигурувањето согласно одредбите на членот 96 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67).

Класа 1: Финансиски и пресметковни средства

6. На контата од групата 10 — Парични средства, се водат паричните деловни средства, паричните средства од премии на осигурувањето и реосигурувањето, како и меници, чекови и сл. примени за наплата.

На контото 100 — Жиро-сметка на деловните средства, се води готовинското и безготовинското (вирманското) плаќање на осигурителната организација по основ на уплати, исплати и дознаки на деловните средства.

На контото 101 — Благајна, се води готовинскиот промет на осигурителната организација, што се врши преку благајната.

На контото 102 — Девизни деловни средства, се водат прометот и состојбата на странските средства за плаќање од деловните средства.

На контото 103 — Меници, чекови и слично, се водат состојбата и прометот на паричните документи што се примени за наплата, во согласност со одредбите од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 22/66, 1/67, 17/67, 54/67 и 26/68).

На контото 104 — Други деловни парични средства, се водат средствата на доходот остварени во текот на годината што според одлука на осигурителната организација се издвоени на посебна сметка кај Службата, отворените акредитиви и сл.

На контото 105 — Збирна сметка на премиите на осигурувањето, се водат готовинските и вирманските уплати на премиите на осигурувањето, рас пределбата на премиите на осигурувањето и прометот на уплатниците за исплата преку пошта.

На контото 106 — Збирна сметка на премиите на реосигурувањето, се води прометот на дознаките и распределбата на премиите на реосигурувањето.

На контото 107 — Жиро-сметка на техничката премија на осигурувањето, се води целокупното го-

товинско и вирманско работење на осигурителните заводи по основ на уплати, исплати и дознаки што се однесуваат на техничката премија.

На контото 108 — Жиро-сметка на техничката премија на реосигурувањето, се води целокупното работење на заводот за реосигурување по основ на уплати и исплати што се однесуваат на техничката премија.

На контото 109 — Девизни средства на осигурувањето и реосигурувањето, се води целокупното готовинско и вирманско работење на осигурителните организации по основ на уплати, исплати и дознаки на средствата на осигурувањето во странски средства за плаќање.

7. На контото од групата 11 — Побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето, се водат сите побарувања по основ на осигурување, соосигурување и реосигурување.

На контото 110 — Побарувања за премии на осигурувањето, се водат побарувањата во динарски и странски средства за плаќање за премии на осигурувањето од осигуреници, застапници и повереници.

На контото 111 — Побарувања за премии на соосигурувањето и реосигурувањето во земјата, се водат побарувањата за премии од осигурителните организации во земјата по работите на соосигурувањето и реосигурувањето.

На контото 112 — Побарувања за премии на реосигурувањето во странство, се водат побарувањата за премии од странски осигурителни организации по работите на реосигурувањето.

На контото 113 — Побарувања за удели во ликвидирани штети од соосигурувачи и реосигурувачи во земјата, се водат побарувањата за удели во ликвидирани штети од осигурителните организации во земјата по договорите за соосигурување и реосигурување.

На контото 114 — Побарувања за удели во ликвидирани штети од соосигурувачи и реосигурувачи во странство, се водат побарувањата за удели во ликвидирани штети од странски осигурителни организации по договорите за соосигурување и реосигурување.

На контото 115 — Побарувања за дадени депозити по договори за реосигурување, се водат побарувањата на делот од премијата по договорите за реосигурување склучени во земјата и во странство, што е оставен како депозит.

На контото 116 — Побарувања по основ на израмнување на ризиците до 31 декември 1967 година, се водат побарувањата на делот од премијата за покривање на загубите по завршната сметка за 1967 година, побарувањата за ликвидирани штети настанати до крајот на 1967 година и другите побарувања по израмнување на ризиците до 31 декември 1967 година.

На контото 117 — Други побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето, се водат другите побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето, за кои не е предвидено посебно синтетичко konto во оваа група на conta.

На контото 118 — Сомнителни и спорни побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето се водат оние побарувања што според оценката на осигурителната организација во поглед на наплатата се неизвесни, за што треба да постои одлука на органот на управувањето, како и оние побарувања што се наоѓаат во спор односно за кои е поведена постапка кај надлежниот орган заради наплата.

На контото 119 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето, се води исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања на товар на контата 509, 519, 539, 549, 551 и 569 и на товар на контото 730 — Вонредни расходи за ненаплативиот дел на премијата што е внесен во вкупниот приход. Ис-

правката на вредноста на овие побарувања се врши врз основа на одлука на органот на управувањето.

8. На контата од групата 16 — Односи со организациите на здружен труд, се искажуваат сите деловни односи со организациите на здружен труд внатре во осигурителната организација, за кои се води одвоено книговодство.

На контото 160 — Односи со организациите на здружен труд по деловните средства, се искажуваат деловните односи со организациите на здружен труд по деловните средства за кои се води одвоено книговодство.

За секоја организација на здружен труд за која не се води одвоено книговодство, осигурителната организација може во своето книговодство да обезбеди аналитичка евиденција, за врз основа на таквата евиденција да се има увид во работењето на одделните организации на здружен труд.

На контото 165 — Односи со организациите на здружен труд по средствата на осигурувањето, се искажуваат деловните односи со организациите на здружен труд по средствата на осигурувањето, за кои се води одвоено книговодство.

9. На контата од групата 17 — Пласмани од деловните средства и од средствата на осигурувањето, се водат сите видови долгорочни парични вложувања што осигурителната организација им ги дала на други од деловните средства и орочените средства на техничката премија.

На контото 170 — Вложени деловни средства во заедничкото работење, се водат средствата што осигурителната организација ги вложила во заедничкото работење според одредбите од Законот за средствата на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/68, 24/68 и 48/68).

На контото 171 — Орочени деловни средства, се водат средствата на деловниот фонд орочени кај банките.

На контото 172 — Вложени деловни средства во кредитниот фонд на банката, се водат средствата што работната заедница на осигурителната организација ги вложила во кредитниот фонд на банките во согласност со одредбите од Законот за банките и кредитните работи.

На контото 173 — Кредити од деловните средства дадени на работните и други организации и општествено-политички заедници, се водат кредитите дадени од деловниот фонд на работни и други организации и општествено-политички заедници, во согласност со одредбите од Законот за банките и кредитните работи.

На контото 174 — Други пласмани на деловните средства, се искажуваат другите кредитни односи од деловните средства, за кои не е предвидено посебно синтетичко konto во оваа група на conta.

На контото 175 — Орочени средства на техничката премија на осигурувањето, осигурителните заводи ги водат средствата на техничката премија на осигурувањето орочени кај банките во согласност со одредбите од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации.

На контото 176 — Орочени средства на техничката премија на реосигурувањето, заводите за реосигурување ги водат средствата на техничката премија на реосигурувањето орочени кај банките во согласност со Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации.

На контото 178 — Други пласмани на средствата на техничката премија на осигурувањето и реосигурувањето, осигурителните организации ги водат другите пласмани од средствата на техничката премија за кои не е предвидено посебно синтетичко konto во оваа група на conta.

10. На контата од групата 18 — Непокриена загуба, се води загубата што не можела да биде покриена на начинот пропишан во Законот за средствата на работните организации и во Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации.

На контото 180 — Непокриена загуба од деловните средства, се води делот на загубата кој не мо-

жел да биде покриен на начинот предвиден во Законот за средствата на работните организации и во Основниот закон за утврдувањето и распределбата на доходот во работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/68), со пренесување од контото 859 — Покривање на загубата, вклучувајќи го и делот што паѓа на товар на деловниот фонд со тоа што за тој дел истовремено се задолжува контото 900 — Деловен фонд во корист на контото 901 — Обврски за користениот дел на деловниот фонд за покривање на загубата.

На контото 185 — Непокриена загуба од средствата на осигурувањето, се води делот на загубата кој не можел да биде покриен на начинот предвиден во Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации и во Законот за условите за основањето и работењето на осигурителните заводи и заводите за реосигурување, со пренесување од контата 884 и 889 кај осигурителните заводи.

На контото 186 — Непокриена загуба од средствата на реосигурувањето, се води делот на загубата што не можел да биде покриен на начинот предвиден во Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации и во Законот за условите за основањето и работењето на осигурителните заводи и заводите за реосигурување, со пренесување од контата 894 и 899 кај заводите за реосигурување.

На контото 187 — Непокриена загуба по израмнување на ризиците по завршната сметка за 1967 година, организацијата што ја врши обврската според членот 126 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации ја води непокриената загуба по израмнување на ризиците по завршната сметка на Југословенската заедница на осигурувањето за 1967 година.

11. На контата од групата 19 — Активни временски разграничувања, се книжат издатоците што во моментот на настанувањето немаат карактер на трошоци односно расходи на средствата на осигурувањето или не паѓаат на товар на текуштиот доход, па поради тоа се предмет на разграничувањето со пресметковните периоди на кои се однесуваат.

На контото 190 — Активни временски разграничувања од деловните средства, се книжат издатоците што во моментот на настанувањето немаат карактер на трошоци или не паѓаат на товар на текуштиот доход. На ова konto се книжат и законските и договорните обврски што се разграничуваат временски.

На контото 195 — Активни временски разграничувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето, се книжат издатоците што во моментот на настанувањето немаат карактер на расходи на средствата на осигурувањето во работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето.

Класа 2: Текушти обврски

12. На контата од групата 21 — Обврски од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето, се водат сите обврски по основ на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето.

На контото 210 — Обврски за ликвидирани штети од основот на осигурувањето во земјата, се водат обврските на осигурителниот завод спрема осигурениците во земјата за ликвидирани штети и други обврски од основот на осигурувањето.

На контото 211 — Обврски за ликвидирани штети од основот на осигурувањето во странство, се водат обврските на осигурителните заводи спрема странски физички и правни лица за ликвидирани штети и други обврски од основот на осигурувањето.

На контото 212 — Обврски за удели во ликвидирани штети по основот на соосигурувањето и реосигурувањето во земјата, се водат обврските за удели во ликвидирани штети кај осигурителните заводи и заводите за реосигурување по основот

на договорите за соосигурување и реосигурување склучени во земјата.

На контото 213 — Обврски за удели во ликвидирани штети на странски реосигурувачи, се водат обврските на заводите за реосигурување за удели во ликвидирани штети по основ на договорите за реосигурување склучени со странски осигурителни организации.

На контото 215 — Обврски за премии на соосигурувањето и реосигурувањето во земјата, се водат обврските за премии по основот на договорите за соосигурување и реосигурување склучени со осигурителните организации во земјата.

На контото 216 — Обврски за премии на соосигурувањето и реосигурувањето во странство, се водат обврските за премии по основот на договорите за соосигурување и реосигурување склучени со странски осигурителни организации.

На контото 217 — Обврски за примени депозити по договорите за реосигурување, се водат обврските за делот на премијата по основот на договорите за реосигурување склучени во земјата и во странство, што е задржан како депозит.

На контото 218 — Обврски по основот на израмнување на ризиците до 31 декември 1967 година, организацијата што врши ликвидација на обврските според членот 126 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации, ги води сите обврски по основот на израмнување на ризиците до 31 декември 1967 година.

На контото 219 — Други обврски од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето, се водат другите обврски од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето, за кои не е предвидено посебно синтетичко konto во оваа група на контата.

13. На контата од групата 28 — Пресметка и распоред на премии, се книжи пресметката и распределбата на премии на осигурувањето и реосигурувањето.

14. На контата од групата 29 — Пасивни временски разграничувања, се искажуваат однапред пресметаните износи на материјални и други трошоци и расходи во средствата на осигурувањето, што настануваат неравномерно.

На контото 290 — Пасивни временски разграничувања од деловните средства, се искажуваат однапред пресметаните износи на материјални и други трошоци, што настануваат неравномерно и стојат наспроти платените износи што се искажани на контото 190 — Активни временски разграничувања од деловните средства.

На контото 295 — Преносни премии од работите на осигурувањето и реосигурувањето, се води делот на премијата што се однесува на траењето на осигурувањето односно реосигурувањето во следната деловна година (преносна премија).

На контото 296 — Резервирани штети од работите на осигурувањето и реосигурувањето, се искажуваат износите на средствата за исплата на штетите односно обврските по основот на осигурувањето и реосигурувањето, што настанале до крајот на деловната година а до крајот на таа година не се ликвидирани (резервирани штети), освен штетите настанати до 31 декември 1967 година.

На контото 297 — Резервирани штети настанати до 31 декември 1967 година, осигурителните заводи ги искажуваат износите на средствата за исплата на штетите односно обврските по основот на осигурувањето, што настанале до 31 декември 1967 година а до крајот на годината за која се прави пресметката не се ликвидирани.

На контото 299 — Пресметани расходи на техничката премија на осигурувањето што се разграничуваат, се искажуваат износите на противпожарниот придонес, делот на премијата за осигурување од ризикот од земјотрес и делот од премијата за покривање на загубите по завршната сметка за 1967 година пресметани од ненаплатената премија, со оглед дека според важечките прописи тие обврски се плаќаат од наплатената премија на осигурувањето.

Класа 5: Расходи на средствата на осигурувањето

15. На контата од класата 5 — Расходи на средствата на осигурувањето, се водат расходите на средствата на осигурувањето што, во смисла на Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации, се надоместуваат од средствата на техничката премија на осигурувањето односно реосигурувањето.

16. На контата од групата 50 — Расходи на средствата на осигурувањето на животот, се водат расходите што ги товарат техничката премија на осигурувањето на животот.

На контото 500 — Ликвидирани обврски од осигурувањето на животот, се водат ликвидираниите обврски настанати од договорите за осигурување на животот.

На контото 501 — Удел во ликвидираниите обврски од соосигурувањето на животот, се водат уделите на соосигурувачите во ликвидираниите обврски од соосигурувањето на животот.

На контото 502 — Трошоци на утврдувањето и процената на штетите, регресните барања и судските трошоци на осигурувањето на животот, се водат тие трошоци во смисла на членот 82 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации.

На контото 504 — Дел на техничката премија за математичката резерва на осигурувањето на животот, се искажува износот на техничката премија кој се внесува во математичката резерва на осигурувањето на животот на начинот утврден со општ акт на осигурителниот завод.

На контото 507 — Премија за соосигурување и реосигурување на осигурувањето на животот, се води делот на премијата што им се отстапува на други осигурителни организации по основ на договорите за соосигурување и реосигурување на осигурувањето на животот.

На контото 509 — Други расходи од работите на осигурувањето и соосигурувањето на животот, се водат другите расходи на техничката премија на осигурувањето на животот (ненаплативи побарувања, камати и сл.).

17. На контата од групата 51 — Расходи на средствата на другите осигурувања, се водат расходите што ги товарат средствата на техничката премија на сите други видови осигурувања.

На контото 510 — Ликвидирани штети од други осигурувања, се водат ликвидираниите штети по основот на договори за други видови осигурувања.

На контото 511 — Удел во ликвидираниите штети од работите на соосигурувањето на другите осигурувања, се водат уделите на соосигурувачите во ликвидираниите штети од работите на соосигурувањето на другите видови осигурувања.

На контото 512 — Трошоци на утврдувањето и процената на штетите, регресните барања и судските трошоци на другите осигурувања, се водат тие трошоци во смисла на членот 82 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации.

На контото 514 — Дел на премијата за покривање на загубата по завршната сметка за 1967 година, осигурителниот завод го води делот на техничката премија за покривање на загубите утврден според членот 126 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации.

На контото 515 — Премија за осигурување од ризикот на земјотрес, се води пресметаниот дел на техничката премија за осигурување од ризикот на земјотрес, утврден врз основа на Законот за задолжително опфаќање на ризикот од земјотрес во одделни видови осигурување.

На контото 516 — Противпожарен придонес, се искажува пресметаниот износ на противпожарниот придонес според одредбите од Основниот закон за заштитата од пожар („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65).

На контото 517 — Премија за соосигурување и реосигурување, осигурителните заводи го водат делот на премијата што им се отстапуваат на други

осигурителните организации врз основа на договори за соосигурување и реосигурување на другите видови осигурувања.

На контото 519 — Други расходи од средствата на другите осигурувања, се водат другите расходи на техничката премија на другите видови осигурувања (ненаплативи побарувања, камати, удели во ликвидираниите штети предизвикани од непознати моторни возила и сл.).

18. На контата од групата 53 — Расходи на средствата на реосигурувањето на животот, се водат расходите што ги товарат средствата на техничката премија на реосигурувањето на животот.

На контото 530 — Удел на реосигурувачите во ликвидираниите обврски од осигурувањето на животот, заводите за реосигурување ги водат уделите во ликвидираниите обврски настанати од договорите за реосигурување на животот.

На контото 532 — Удел на реосигурувачите во трошоците на утврдувањето и процената на штетите, регресните барања и судските трошоци на осигурувањето на животот, се водат тие трошоци во смисла на членот 90 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации.

На контото 534 — Дел на техничката премија на реосигурувањето за математичката резерва на реосигурувањето на животот, се искажува износот на техничката премија што се внесува во математичката резерва на реосигурувањето на животот на начинот утврден со општ акт на заводот за реосигурување.

На контото 537 — Премија за реосигурување на реосигурувањето на животот (ретроцесија), се води делот на премијата на реосигурувањето на животот, што им се отстапува на други заводи за реосигурување по работите на ретроцесијата.

На контото 539 — Други расходи на реосигурувањето на животот, се водат другите расходи на техничката премија на реосигурувањето на животот (ненаплативи побарувања, камати и сл.).

19. На контата од групата 54 — Расходи на средствата на реосигурувањето на другите осигурувања во земјата, се водат расходите што ги товарат средствата на техничката премија на реосигурувањето на другите видови осигурувања во земјата.

На контото 540 — Удел на реосигурувачите во ликвидираниите штети на другите осигурувања во земјата, заводите за реосигурување ги водат своите удели во ликвидираниите штети по договорите за реосигурување на другите осигурувања во земјата.

На контото 542 — Удел на реосигурувачите во трошоците на утврдувањето и процената на штетите, регресните барања и судските трошоци на другите осигурувања во земјата, заводите за реосигурување ги водат уделите во тие трошоци согласно договорите за реосигурување.

На контото 547 — Премии за реосигурување на другите осигурувања (ретроцесија), заводите за реосигурување ги водат премиите на реосигурувањето на другите осигурувања, што им се отстапуваат на други заводи за реосигурување во земјата.

На контото 549 — Други расходи на средствата на реосигурувањето на другите осигурувања, заводите за реосигурување ги водат другите расходи на техничката премија на реосигурувањето на другите видови осигурувања (ненаплативи побарувања, камати и сл.).

20. На контата од групата 55 — Расходи на средствата на реосигурувањето во странство (пасивни реосигурувања), се водат расходите на техничката премија на реосигурувањето по работите на осигурувањата реосигурени кај странски реосигурителни организации.

На контото 557 — Премија за реосигурување во странство, заводите за реосигурување го водат делот на премијата на реосигурувањето што им се отстапува на странски реосигурителни организации врз основа на договори за реосигурување.

На контото 558 — Камата на примени депозити на странски реосигурувачи, се води каматата што им се плаќа на странски реосигурителни организа-

ции на делот на премијата на реосигурувањето што е задржан како депозит.

На контото 559 — Други расходи на средствата на реосигурувањето во странство, се водат другите расходи по работите на пасивните реосигурувања во странство, за кои не е предвидено посебно синтетичко konto во оваа група на conta.

21. На контата од групата 56 — Расходи на средствата на реосигурувањето на странски осигурителни организации (активни реосигурувања), се водат расходите на техничката премија по работите на реосигурувањето на странски осигурителни организации.

На контото 560 — Удел на реосигурувачите во ликвидираниите штети на странски осигурувачи и реосигурувачи, заводите за реосигурување ги водат своите удели во ликвидираниите штети по договорите за реосигурување на странски осигурителни организации.

На контото 564 — Дадени провизии на странски организации на осигурувањето, заводите за реосигурување ги водат пресметаните провизии на странски организации на осигурувањето согласно договорите за реосигурување.

На контото 569 — Други расходи на активните реосигурувања, заводите за реосигурување ги водат другите расходи на техничката премија на активните реосигурувања (ненаплативи побарувања, камати и сл.).

22. На контата од групата 57 — Преносни премии и резервираните штети на крајот на годината, се водат расходите на техничката премија на осигурувањето и реосигурувањето за преносните премии и резервираните штети на крајот на деловната година утврдени на начинот предвиден со општ акт на осигурителната организација.

На контата од оваа група се водат преносните премии и резервираните штети на осигурувањето и реосигурувањето во вкупен износ, како и исправките за уделите на соосигурувачите и реосигурувачите (ретроцесионери) во преносните премии и резервираните штети согласно договорите за соосигурување и реосигурување.

23. На контата од групата 58 — Други расходи од средствата на осигурувањето, се водат другите расходи на средствата на осигурувањето, што не се опфатени со другите групи conta во класата 5.

На контото 580 — Ликвидирани штети предизвикани од непознати моторни возила, осигурителните заводи ги водат ликвидираниите штети што ги предизвикале непознати моторни возила и трошоците на утврдувањето и процената на тие штети.

На контото 581 — Ликвидирани штети од земјотрес, осигурителните заводи ги искажуваат износите на ликвидираниите штети и трошоците на утврдувањето и процената на штетите од земјотрес, што се надоместуваат од посебната резерва на сигурноста за штети од земјотрес.

На контото 582 — Ликвидирани штети од резервата на штетите на крајот на 1967 година, осигурителните заводи ги искажуваат износите на ликвидираниите штети што настанале до 31 декември 1967 година.

На контото 583 — Трошоци на извиди и процени на резервираните штети на крајот на 1967 година, осигурителните заводи ги искажуваат износите на тие трошоци за ликвидираниите штети настанати до 31 декември 1967 година.

На контото 589 — Други расходи на средствата на осигурувањето, осигурителните организации ги водат сите други расходи за кои не е предвидено посебно синтетичко konto во оваа група conta.

24. На контата од групата 59 — Распоред на расходите на средствата на осигурувањето, осигурителните организации на крајот на пресметковниот период вршат распоред на расходите на средствата на осигурувањето.

На контото 590 — Распоред на расходите на средствата на осигурувањето, во корист на ова konto се книжи целокупниот износ на расходите,

што се книжени на товар на другите синтетички conta во класата 5, а на товар на контото 690 — Распоред на разликата во средствата на осигурувањето. На овој начин по посреден пат се врши затворање на сите conta во класата 5.

Класа 6: Приходи на средствата на осигурувањето

25. На контата од класата 6 — Приходи на средствата на осигурувањето, се водат приходите на средствата на осигурувањето што, во смисла на Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации, претставуваат приход на техничката премија на осигурувањето односно реосигурувањето.

26. На контата од групата 60 — Приходи на средствата на осигурувањето на животот, се водат приходите на техничката премија на осигурувањето на животот.

На контото 600 — Техничка премија на осигурувањето на животот, се води техничката премија остварена по сключените осигурувања на животот.

На контото 601 — Техничка премија од соосигурувањето на животот, се води техничката премија остварена од други осигурителни заводи врз основа на договорите за соосигурување на животот.

На контото 602 — Приходи по основ на уделот во ликвидираниите обврски од соосигурувањето и реосигурувањето на животот, се водат приходите на техничката премија на осигурувањето на животот по основ на уделот на соосигурувачите и реосигурувачите во ликвидираниите обврски настанати од осигурувањето на животот.

На контото 606 — Камата на средствата на осигурувањето на животот, се води остварената камата на средствата на осигурувањето на животот (на техничката премија, математичката резерва, резервата на сигурноста и почетните резерви на сигурноста).

На контото 609 — Други приходи на техничката премија на осигурувањето на животот, се водат другите приходи на техничката премија на осигурувањето на животот, за кои не е предвидено посебно синтетичко konto во оваа група conta.

27. На контата од групата 61 — Приходи на средствата на другите осигурувања, се водат приходите на техничката премија на другите видови осигурувања.

На контото 610 — Техничка премија на другите осигурувања, се води техничката премија остварена по сключените осигурувања на другите видови осигурувања.

На контото 611 — Техничка премија од соосигурувањето на другите осигурувања, се води техничката премија остварена од други осигурителни заводи врз основа на договорите за соосигурување на другите видови осигурувања.

На контото 612 — Приходи по основ на уделот во ликвидираниите штети од соосигурувањето и реосигурувањето на другите осигурувања, се водат приходите на техничката премија по основ на уделот на соосигурувачите и реосигурувачите во ликвидираниите штети на другите видови осигурувања.

На контото 616 — Камата на средствата на другите осигурувања, се води остварената камата на средствата на другите осигурувања (на техничката премија, резервата на сигурноста и почетните резерви на сигурноста).

На контото 619 — Други приходи на техничката премија на другите осигурувања, се водат другите приходи на техничката премија на другите осигурувања, за кои не е предвидено посебно синтетичко konto (регреси и сл.) во оваа група conta.

28. На контата од групата 63 — Приходи на средствата на реосигурувањето на животот, се водат приходите на техничката премија на реосигурувањето на животот.

На контото 630 — Техничка премија на реосигурувањето на животот, заводите за реосигурување ја водат техничката премија остварена по основ на договорите за реосигурување на животот.

На контото 632 — Приходи по основ на уделот во ликвидираниите обврски од реосигурувањето на

животот, се водат приходите на техничката премија на реосигурувањето на животот по основ на уделот на ретроцесионерите во ликвидираниите обврски на реосигурувањето на животот.

На контото 636 — Камата на средствата на реосигурувањето на животот, се води остварената камата на средствата на реосигурувањето на животот (на техничката премија, математичката резерва и резервата на сигурноста).

На контото 639 — Други приходи на техничката премија на реосигурувањето на животот, се водат другите приходи на техничката премија на реосигурувањето на животот, за кои не е предвидено посебно синтетичко konto во оваа група conta.

29. На контата од групата 64 — Приходи на средствата на реосигурувањето на другите осигурувања во земјата, се водат приходите на техничката премија на реосигурувањето на другите видови осигурувања во земјата.

На контото 640 — Техничка премија на реосигурувањето на другите осигурувања, заводите за реосигурување ја водат техничката премија на реосигурувањето остварена по основ на договорите за реосигурување склучени со осигурителните заводи.

На контото 641 — Техничка премија од работите на ретроцесија, заводите за реосигурување ја водат техничката премија на реосигурувањето остварена по основ на договорите склучени со други реосигурувачи во земјата.

На контото 642 — Приходи по основ на уделот во ликвидираниите штети на реосигурувачите на другите осигурувања, се водат приходите на техничката премија на реосигурувањето на другите видови осигурувања по основ на уделот на ретроцесионерите во ликвидираниите штети на реосигурувањето на другите видови осигурувања во земјата.

На контото 646 — Камата на средствата на реосигурувањето на другите осигурувања, се води остварената камата на средствата на реосигурувањето на другите осигурувања во земјата (на техничката премија, резервата на сигурноста и почетните резерви на сигурноста).

На контото 649 — Други приходи на техничката премија на реосигурувањето на другите осигурувања, се водат другите приходи на техничката премија на реосигурувањето на другите видови осигурувања во земјата, за кои не е предвидено посебно синтетичко konto во оваа група conta.

30. На контата од групата 65 — Приходи на средствата на реосигурувањето во странство (пасивни реосигурувања), се водат приходите на техничката премија на реосигурувањето по работите на осигурувањата реосигурени кај странски осигурителни организации.

На контото 652 — Приходи по основ на уделот на странски реосигурувачи во ликвидираниите штети, се водат приходите на техничката премија на реосигурувањето по основ на уделот на странски реосигурувачи во ликвидираниите штети по осигурувањата реосигурени во странство.

На контото 654 — Примени провизии од странски реосигурувачи, се водат провизиите остварени од странски реосигурувачи по договорите за реосигурување.

На контото 659 — Други приходи од работите на пасивните реосигурувања, се водат другите приходи на техничката премија на реосигурувањето во странство, за кои не е предвидено посебно синтетичко konto во оваа група conta.

31. На контата од групата 66 — Приходи од средствата на реосигурувањето на странски осигурителни организации (активни реосигурувања), се водат приходите на техничката премија на реосигурувањето по работите на активните реосигурувања во странство.

На контото 660 — Техничка премија на реосигурувањето на странски осигурителни организации, заводите за реосигурување ја водат техничката премија на реосигурувањето остварена по основ на договорите за реосигурување склучени со странски осигурителни организации.

На контото 666 — Камата на дадени депозити на странски осигурителни организации, се води остварената камата на делот на премијата на реосигурувањето, кој дел странските осигурителни организации го задржале како депозит врз основа на договорите за реосигурување.

На контото 669 — Други приходи од работите на активните реосигурувања, се водат другите приходи од работите на активните реосигурувања во странство, за кои не е предвидено посебно синтетичко konto во оваа група conta.

32. На контата од групата 67 — Преносни премии и резерви на штетите на почетокот на годината, се искажуваат износите на преносните премии резервираните штети на почетокот на годината, што на крајот на претходната година се книжени на контата од групата 57 — Преносни премии и резервираните штети на крајот на годината.

33. На контата од групата 68 — Други приходи на средствата на осигурувањето, се водат другите приходи на средствата на осигурувањето, што служат како покривање на расходите искажани на контата од групата 58 — Други расходи од средствата на осигурувањето.

На контото 680 — Приходи за покривање на ликвидираниите штети предизвикани од непознати моторни возила, осигурителните заводи ги искажуваат износите на ликвидираниите штети предизвикани од непознати моторни возила пријавени на заводот к.ј., во смисла на членот 20 од Законот за задолжително осигурувањето во сообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, 35/65, 11/66 и 7/67), врши распоред на тие штети на сите осигурителни заводи во земјата.

На контото 681 — Приходи за покривање на ликвидираниите штети од земјотрес, осигурителните заводи ги искажуваат износите за покривање на ликвидираниите штети од земјотрес, а кои е должен да ги надомести заводот кај кого се наоѓаат средствата на посебната резерва на сигурноста за штети од земјотрес според членот 4 од Законот за задолжително опфаќање на ризикот од земјотрес во одделни видови осигурување.

На контото 682 — Приходи за ликвидирани штети од резервата на штетите на крајот на 1967 година, осигурителните заводи ги искажуваат износите за покривање на ликвидираниите штети настанати до 31 декември 1967 година според членот 126 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации.

На контото 683 — Приходи за покривање на трошоците на извидите и процените на резервираните штети на крајот на 1967 година, осигурителните заводи ги искажуваат износите за покривање на тие трошоци според членот 126 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации.

На контото 689 — Други приходи на средствата на осигурувањето, осигурителните организации ги водат другите приходи на средствата на осигурувањето, за кои не е предвидено посебно синтетичко konto во оваа група conta.

34. На контата од групата 69 — Распоред на разликата во средствата на осигурувањето, се врши распоред на разликата на приходите на средствата на осигурувањето на крајот на деловната година.

На контото 690 — Распоред на разликата во средствата на осигурувањето, се книжи распоредот на разликата на приходите на средствата на осигурувањето со признавање на ова konto за износот на остварените приходи на товар на синтетичките conta во класата 6 на кои се евидентирани остварените приходи. Салдото на контото 690 претставува остварена разлика помеѓу приходите и расходите на средствата на осигурувањето и се пренесува на контата 860, 865, 870 и 875 ако е побарувачко, а на контата 880, 885, 890 и 895 ако се должовно.

Класа 7: Вкупен приход и негова распределба

35. На контото 785 — Приходи од непотрошени средства на техничката премија и дел од каматите од пласманот на средствата на осигурувањето, се

водат приходите од делот на непотрошените средства на техничката премија и делот на каматите од пласманите на средствата на осигурувањето, што по одлука на собранието на заводот се внесуваат во вкупниот приход според одредбите на чл. 85, 92 и 96 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации.

Класа 8: Финансиски резултат

36. На контата од групата 86 — Непотрошени средства на техничката премија на осигурувањето, се водат непотрошените средства на техничката премија на осигурувањето и се врши нивни распоред на крајот на деловната година.

На контото 860 — Непотрошени средства на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на животот, се водат непотрошените средства на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на животот пренесени од контото 690 — Распоред на разликата во средствата на осигурувањето, како позитивна разлика на приходите и расходите на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на животот.

На контото 864 — Распоред на непотрошените средства на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на животот, се врши распоред на тие средства со задолжување на ова konto, а во корист:

а) на контото 970 — Математичка резерва на осигурувањето на животот — за делот на учеството на осигурениците во позитивниот резултат на осигурувањето на животот;

б) на контото 219 — Други обврски од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето — за делот што на име на зголемени камати им се исплатува на основачите на вложените средства на почетната резерва на сигурноста;

в) на контото 785 — Приходи од непотрошени средства на техничката премија и дел од каматите од пласманот на средствата на осигурувањето — за делот што се издвојува во вкупниот приход на работната заедница на заводот;

г) на контото 971 — Резерви на сигурноста на осигурувањето на животот — за остатокот на непотрошените средства на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на животот.

На контата 865 — Непотрошени средства на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на другите осигурувања, се водат непотрошените средства на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на другите видови осигурувања, пренесени од контото 690 — Распоред на разликата во средствата на осигурувањето, како позитивна разлика на приходите и расходите на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на другите видови осигурувања.

На контото 869 — Распоред на непотрошените средства на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на другите осигурувања, се врши распоред на тие средства со задолжување на ова konto, а во корист:

а) на контото 219 — Други обврски од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето — за делот што се исплатува на име на зголемени камати на основачите на вложените средства на почетната резерва на сигурноста;

б) на контото 785 — Приходи од непотрошени средства на техничката премија и дел од каматите од пласманот на средствата на осигурувањето — за делот што се издвојува во вкупниот приход на работната заедница на заводот;

в) на контото 972 — Резерви на сигурноста на другите осигурувања — за остатокот на непотрошените средства на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на другите осигурувања.

37. На контата од групата 87 — Непотрошени средства на техничката премија на реосигурувањето, се водат непотрошените средства на техничката премија на реосигурувањето и распоред на тие средства се врши аналогно на начинот предвиден за контата од групата 86.

38. На контата од групата 88 — Загуба од работите на осигурувањето, се води загубата од работите на осигурувањето и соосигурувањето и се врши покривање на таа загуба.

На контото 880 — Загуба од работите на осигурувањето и соосигурувањето на животот, се води загубата од работите на осигурувањето и соосигурувањето на животот, пренесена од контото 690 — Распоред на разликата во средствата на осигурувањето, како негативна разлика на приходите и расходите на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на животот.

На контото 884 — Покривање на загубата, осигурителниот завод кој на контото 880 — Загуба од работите на осигурувањето и соосигурувањето на животот, ќе искаже загуба, врши покривање на таа загуба со признавање на ова konto, а на товар:

а) на контото 971 — Резерви на сигурноста на осигурувањето на животот;

б) на контото 950 — Резервен фонд;

в) на контото 839 — Распределба на остварениот доход и на средствата што не влегуваат во вкупниот приход;

г) на контото 960 — Почетни резерви на сигурноста на осигурувањето на животот;

д) на контото 185 — Непокриена загуба од средствата на осигурувањето — за износот на загубата што не можел да биде покриен на начинот од одредбите под а) до г) став 3 на оваа точка.

39. Загубите на другите видови осигурувања и загубите од работите на реосигурувањето искажани на контата 885, 890 и 895 се покриваат преку контата 889, 894 и 899 аналогно на начинот предвиден во точката 38 од ова упатство.

Класа 9: Трајни извори на средствата

40. На контата од групата 94 — Други извори на средствата на осигурувањето, се водат другите извори на средствата на осигурувањето.

На контото 940 — Кредити за покривање на обврските по основ на осигурувањето, осигурителните заводи ги водат состојбата и движењето на кредитите добиени од банките за покривање на обврските настанати од работите на осигурувањето.

На контото 941 — Кредити за покривање на обврските по основ на реосигурувањето, заводите за реосигурување ги водат состојбата и движењето на кредитите добиени од банките за покривање на обврските настанати од работите на реосигурувањето.

На контото 948 — Други извори на средствата на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето, осигурителните организации ги водат состојбата и движењето на другите извори на средствата на осигурувањето, за кои не е предвидено посебно синтетичко konto во оваа група conta.

41. На контата од групата 96 — Извори на почетните резерви на сигурноста, се водат состојбите и движењата на изворите на средствата на почетните резерви на сигурноста што осигурителните заводи и заводите за реосигурувањето ги обезбедуваат врз основа на Законот за условите за основање и работење на осигурителните заводи и заводите за реосигурување.

42. На контата од групата 97 — Извори на резервите на осигурувањето, се водат состојбите и движењата на изворите на средствата на резервите на осигурувањето.

На контото 970 — Математичка резерва на осигурувањето на животот, се водат состојбата и движењето на изворите на средствата на математичката резерва на осигурувањето на животот врз основа на општ акт на заводот за формирање на математичката резерва на осигурувањето на животот.

На контото 971 — Резерви на сигурноста на осигурувањето на животот, се водат состојбата и движењето на изворите на средствата на резервите на сигурноста на осигурувањето на животот, што се формираат од непотрошените средства на техничката премија на осигурувањето на животот.

На контото 972 — Резерви на сигурноста на другите осигурувања, се водат состојбата и движењето на изворите на средствата на резервите на сигурноста на другите видови осигурувања, што се формираат од непотрошените средства на техничката премија на другите видови осигурувања.

На контото 973 — Резерви на сигурноста на реосигурувањето, заводите за реосигурување ги водат состојбата и движењето на изворите на средствата на резервите на сигурноста, што се формираат од непотрошените средства на техничката премија на реосигурувањето.

На контото 974 — Посебна резерва на сигурноста за штети од земјотрес, се водат состојбата и движењето на изворите на средствата на посебната резерва на сигурноста за штети од земјотрес, којашто се формира од делот на техничката премија на одделни видови осигурувања според одредбите од Законот за задолжително опфаќање на ризикот од земјотрес во одделни видови осигурување.

43. При отворањето на деловните книги за 1969 година, осигурителните организации ќе ги пренесат состојбите искажани во завршната сметка за 1968 година на контата пропишани со Основниот контен план за осигурителните организации, и тоа според наведениот преглед.

Конта на Основниот контен план за осигурителните организации	Конта на Единствениот контен план за осигурителните организации
1	2

000 = 000	
002 = 001	
003 = дел 003	
008 = 006, 007	
010 = дел 003	
022 = дел 010, дел 032	
023 = дел 010	
027 = дел 010	
028 = дел 010	
030 = 021, 022, дел 023, дел 109	
031 = 030	
032 = 031	
033 = дел 032	
040 = 074	
041 = 071	
044 = 077	
046 = дел 090	
048 = 078	
049 = 073	
050 = дел 060	
051 = дел 060	
056 = дел 090	
060 = 050	
061 = 051	
062 = 052	
065 = дел 092	
066 = дел 092	
070 = 040	
071 = 053	
072 = 054	
073 = 055	
074 = 056	
075 = 091	
076 = дел 092	
077 = дел 092	
078 = дел 093	
079 = 094	
080 = 084, 085, дел 086	
086 = дел 090, дел 109	
087 = 087	
088 = 080, 081, 082	
089 = 083	
100 = 101	
101 = дел 100	
102 = 111	
103 = дел 100, дел 090	

1	2
104 = дел 109	
105 = дел 102, дел 109	
106 = дел 102	
107 = 103	
108 = 104	
109 = 110, 112, 113	
110 = дел 120	
111 = дел 120	
112 = дел 120	
113 = дел 127	
114 = дел 127	
115 = 126	
116 = 122, 123, дел 299	
117 = 121, 124, 125, дел 127, дел 137	
118 = 128	
119 = 129	
120 = дел 130, дел 023 дел 086	
121 = дел 130	
124 = дел 137	
125 = дел 137	
126 = дел 138	
129 = дел 138	
130 = —	
131 = —	
132 = —	
133 = —	
138 = —	
140 = —	
141 = —	
142 = —	
144 = —	
148 = —	
150 = —	
155 = —	
158 = дел 086	кој се однесува на исплати од текуштата задничка потрошувачка што не можеле да бидат покриени во 1968 година
160 = дел 160, дел 161, дел 162	
165 = дел 160, дел 161, дел 162	
170 = дел 090	
171 = дел 090, дел 109	
172 = дел 090	
173 = дел 090	
174 = дел 090, дел 109	
175 = дел 109	
176 = дел 109	
178 = дел 109	
180 = 810 дел	од загубата од поранешните години што останал непокриен за кој истовремено се намалува деловниот фонд во корист на контото 901 според новиот контен план (само делот за кој е намален деловниот фонд)
185 = 860, 870	
186 = 880, 890	
187 = 294	
190 = 290	
195 = —	
210 = дел 220	
211 = дел 220	
212 = дел 220	
213 = дел 220	
214 = 223, 224, 228	
215 = дел 229	
216 = дел 229	
217 = 227	
218 = 222, дел 299	

1	2
219 = 221, 225, 226, дел 229	
220 = дел 920	
221 = дел 920	
222 = дел 270	
223 = дел 270	
230 = 232	
231 = 233	
232 = дел од неисплатените обврски по овој основ од соодветните конта на кои се евидентирани овие обврски	
233 = 238	
234 = дел 279	
238 = —	
240 = 231	
241 = дел 239	
242 = дел 239	
244 = 234	
245 = дел 239	
248 = дел 239	
250 = дел 255	
255 = дел 255, 246	
260 = дел 279	
261 = 243, 244, 245, 249	
262 = дел 279	
268 = дел 279	
275 = дел 279	
276 = дел 279, ако е така евидентирано	
278 = 230, дел 239, дел 279	
280 = дел 260, 261	
281 = дел 260	
290 = 291	
295 = 292	
296 = дел 293	
297 = дел 293	
299 = дел 299	
310 = 300, 301, 310, 311, 312, 313, 390	
360 = 320, 321, 322	
369 = 329	
900 = 900	
901 = дел 239, ако е така евидентирано	
902 = 921	
904 = дел 910	
905 = дел 911	
906 = дел 910	
907 = дел 911	
908 = дел 929	
909 = —	
910 = дел 912, дел 913	
911 = дел 912, дел 913	
918 = дел 929	
920 = 970	
921 = 971, 972	
928 = 979	
940 = дел 930, дел 932	
941 = дел 930, 931, дел 932	
948 = 958, 959	
950 = 960, 961	
958 = 962	
960 = дел 950	
961 = дел 951	
962 = дел 952	
970 = 940	
971 = дел 950	

1	2
972 = дел 951	
973 = дел 952	
974 = 956	
980 = 980	
981 = 981	
989 = 982, 985, 989	

44. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-4-9122/1
6 февруари 1969 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,

Јанко Смоле, с. р.

70.

Врз основа на чл. 7, 14 и 59 од Основниот закон за заштитата на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО И ЗА СУЗБИВАЊЕ НА КОМПИРОВАТА НЕМАТОДА

1. На парцелите земјиште на кои е утврдено постоење на компирова нематода (*Heterodera Rostochiensis*) — (во понатамошниот текст: заразени парцели) се забранува одгледување на компир, модар патлиџан, домат и растенија чии подземни делови или целите билки со коренот се пуштаат во промет или се користат за сопствено производство, — за време од пет години сметајќи од истекот на годината во која е последен пат утврдено постоењето на компировата нематода.

По истекот на рокот од пет години, на заразените парцели престанува забраната од ставот 1 на оваа точка ако со преглед на земјиштето на тие парцели се утврди дека нема цисти со живи јајца или ларви на компирова нематода.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, забраната од ставот 1 на оваа точка може да престане и по истекот на рокот од две години, ако на заразените парцели се спроведени мерки за сузбивање на компировата нематода, а со преглед на земјиштето на тие парцели се утврди дека нема цисти со живи јајца или ларви на компировата нематода.

2. Корисниците на заразени парцели се должни на тие парцели да вршат редовно уништување на самоникнатиот компир, модар патлиџан, домат и растенијата од точката 1 став 1 на оваа наредба.

3. Површините на земјиштето во круг од еден километар од заразената парцела се сметаат како земјиште загрозувано со компирова нематода (во понатамошниот текст: загрозувано земјиште).

4. Забраната на одгледување од точката 1 став 1 на оваа наредба се однесува и на загрозуваното земјиште, за време од две години сметајќи од истекот на годината во која тоа земјиште последен пат е сметано за загрозувано.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, на загрозуваното земјиште може да се одгледува меркантилен компир под услов со преглед на земјиштето да се утврди дека не е заразено со компирова нематода.

5. Семенски компир може да се одгледува само на земјиште што не е заразено или загрозувано, и тоа дури откако со преглед на земјиштето ќе се утврди дека не е заразено со компирова нематода.

6. Научните установи можат да вршат испитување на отпорноста на сортите на компир спрема компировата нематода само на заразени парцели.

7. Прегледи на земјиштето во смисла на точката 1 ст. 2 и 3, точката 4 став 2 и точката 5 на оваа наредба можат да вршат само стручните служби за заштита на растенијата, врз основа на барање од корисникот на земјиштето што им се поднесуваат на тие служби најдоцна до 1 септември текуштата година.

8. Границите на заразените парцели и загрозеното земјиште се определуваат така што да ги опфаќаат целите катастарски честици.

9. Стручните служби што ги вршат задолжителните здравствени прегледи на семенските посеви на компир се должни да му обрнат посебно внимание на тоа дали земјиштето е заразно со компирова нематида.

10. Одредбите на оваа наредба не се однесуваат на производството на компир, модар патлиџан, домати и растенија од точката 1 на оваа наредба започнато пред денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

11. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-459/1

16 јануари 1969 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,

Владо Јуричиќ, с. р.

71.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАНИЧНИ МЕРИЛА ЗА ГРЛА G13

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Гранично мерило за проверување на воспоставување контакт во склоп од две грла G13 — — — — — JUS N.L5.251

Гранично мерило „оди“ за круто грло G13 — — — — — JUS N.E3.821

Гранично мерило за проверување на воспоставување контакт во круто грло G13 — — — — — JUS N.E3.822

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1969 година.

Бр. 16-414/1

4 февруари 1969 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

72.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА МЕБЕЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Кујнски мебел. Земање мостри за испитување — — — — — JUS D.E2.186

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1970 година.

Бр. 06-402/1

4 февруари 1969 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

73.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА АНОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитувања на техничката хлороводородна киселина:

Определување на вкупната киселост (изразена како HCl) — — — JUS H.B8.100

Определување на содржината на сулфат (изразен како SO₄) — — — JUS H.B8.101

Определување на содржината на сулфатен пепел — — — — — JUS H.B8.102

Определување на содржината на оксидациони и редукциони материји JUS H.B8.103

Определување на содржината на железо (изразен како Fe) — — — JUS H.B8.104

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1969 година.

Бр. 22-417/1

4 февруари 1969 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

74.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитувања на техничката оцетна киселина:	
Определување на точката на кристализацијата — — — — —	JUS H.B8.205
Определување на содржината на оцетна киселина — — — — —	JUS H.B8.206
Определување на содржината на мравска киселина — — — — —	JUS H.B8.207
Определување на содржината на ацеталдехиди — — — — —	JUS H.B8.208
Определување на содржината на жезло — — — — —	JUS H.B8.209
Определување на остатокот по управување — — — — —	JUS H.B8.210
Определување на вкупната содржина на ацеталдехиди — — — — —	JUS H.B8.211
Определување на содржината на арсен — — — — —	JUS H.B8.212
Определување на индексот на перманган — — — — —	JUS H.B8.213
Определување на индексот на бихромат — — — — —	JUS H.B8.214
Определување на содржината на жива — — — — —	JUS H.B8.215
Утврдување на граничната содржина на аоргански хлориди — — — — —	JUS H.B8.216
Утврдување на граничната содржина на аоргански сулфати — — — — —	JUS H.B8.217
Утврдување на граничната содржина на тешки метали (заедно со жезло) — — — — —	JUS H.B8.218

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1969 година.

Бр. 22-418/1
4 февруари 1969 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

75.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-ТА НА ШУМАРСТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Проектирање во шумарството. Начин на прикажување состојбата на шумскиот фонд:	
— Општи услови — — — — —	JUS D.M1.010

— Шуми според намената — — JUS D.M1.011

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1970 година.

Бр. 06-413/1
4 февруари 1969 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

76.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-ТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА (БАЗНИ ХЕМИКАЛИИ)

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Базни хемикалии. Дикалциумфосфат — — — — —	JUS H.B9.030
--	--------------

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1969 година.

Бр. 22-416/1
4 февруари 1969 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

77.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-ТА НА ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Дрвени призми за поплочување (коцки) — — — — —	JUS D.D5.030
Амбалажа од дрво. Летварица-јаболчар, тип D — — — — —	JUS D.F1.413
Дрвено брашно за технички цели:	
— Општи услови — — — — —	JUS D.D6.021
— Земање мостри и методи за испитување — — — — —	JUS D.A1.510

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1969 година.

Бр. 06-412/1
4 февруари 1969 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

78.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ШУМАРСТВОТО И ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ШУМИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Шумски знаци. Обележување на граница и стабилизација на гранични знаци:

— Знак на постојани огледни полиња и резервати — — — — — JUS D.A0.327

— Знак на граница на признаени семенски состојки — — — — — JUS D.A0.328

— Делови од стебла, графа и карактеристика на дрвото. Терминологија и дефиниции — — — — — JUS D.B0.020

Обло техничко дрво:

— Стапови за хмел — — — — — JUS D.B3.022

— Бунарски стапови — — — — — JUS D.B3.024

Производи од искористување на шуми. Дрво за целулоза, полуцелулоза и дрвесина — — — — — JUS D.B5.020

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1969 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Графа од дрво — — — — — JUS D.B0.020
донесени со Решението за југословенските стандарди за необработено и обработено дрво („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/55);

Дрво за целулоза и дрвесина — JUS D.B5.020
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на експлоатацијата на шуми („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/63);

Тркалесто техничко дрво. Стапови JUS D.B3.022
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на експлоатацијата на шумите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/64).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1969 година.

Бр. 06-403/1
4 февруари 1969 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува

Бојан Полак од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Германската Демократска Република.

II

Се назначува

Никола Милиќевиќ, досегашен началник на Управата за Азија и Далечен Исток во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Германската Демократска Република.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 12
27 јануари 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА

I

Се отповикува

Гура Нинчиќ, од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Холандија.

II

Се назначува

Мирко Милутиновиќ, досегашен шеф на Протоколот на Претседателот на Републиката, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Холандија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 17

80 јануари 1969 година

Белград

Претседател

на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Горички Антуна Драгутин, воен службеник V класа на музичка служба; Костић Веселина Ратко, воен службеник V класа на административна служба; Марјановић Живојина Војин, технички воен службеник V класа; Рашкић Петра Милица, воен службеник V класа на административна служба; Аневска Јордана Вука, воен службеник VI класа на административна служба; Богдановски Данче

Атанас, воен службеник VI класа на финансиска служба; Борђевић Миливоја Драган, воен службеник VI класа на музичка служба; Грујић Михајла Јован, технички воен службеник VI класа; Ибрамовић Јашара Ибраим, воен службеник VI класа на музичка служба; Лекић Трифуна Јован, воен службеник VI класа на музичка служба; Милошевић Ђуре Мирјана, санитарски воен службеник VI класа; Николић Радула Милун, воен службеник VI класа на музичка служба; Петровић-Николић Светозара Зора, санитарски воен службеник VI класа; Поповић Крсте Милорад, воен службеник VI класа на административна служба; Петковић Станимира Драгомир, воен службеник VII класа на административна служба; Топић Анте Свето, воен службеник VII класа на музичка служба; Трифунов Драгољуба Јован, воен службеник VII класа на музичка служба; Жарак Јосе Стипе, воен службеник VII класа на музичка служба; Аговић Шахира Муслија, артилериски заставник; Алексић Љубомира Светозар, заставник на административна служба; Андоновски Најдофа Андон, технички заставник; Анђелковић Цветка Александар, заставник на административна служба; Ангеловски Мито Васил, артилериски заставник; Антонијевић Антонија Ђорђе, артилериски заставник; Апостоловски Милана Јонче, заставник на финансиска служба;

Бр. 169

22 декември 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

68. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на данокот на промет — —	189
69. Упатство за содржината на одделните конта во Основниот контен план за осигурителните организации — — —	192
70. Наредба за мерките за спречување на ширењето и за сузбивање на компировањата нематода — — — — —	200
71. Решение за југословенските стандарди за гранични мерила за грла G13 — — —	201
72. Решение за југословенскиот стандард од областа на испитувањето на мебели —	201
73. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на аноргански киселини — — — — —	201
74. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на органски киселини — — — — —	202
75. Решение за југословенските стандарди од областа на шумарството — — — — —	202
76. Решение за југословенскиот стандард од областа на хемиската индустрија (базни хемикалии) — — — — —	202
77. Решение за југословенските стандарди од областа на дрвната индустрија — — —	202
78. Решение за југословенските стандарди од областа на шумарството и искористувањето на шуми — — — — —	203